

ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

основано 1949



Архимедова 3, 1000 Скопје, Република Македонија

Д-р Боце Митревски, Претседател boce@pmf.ukim.mk 078 278 545

Весна Манчевска, Секретар vesna.mancevska@gmail.com 070 355 278

Д-р Ристе Попески Димовски, Благајник, ristepd@pmf.ukim.mk 070 339 103

Д-р Ламбе Барановски, Комисија за натп., fizikanatprevvari@gmail.com 070 232 840

Факс: 02 3 228 141; URL: <http://www.dfrm.org>

Жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална банка А.Д. Скопје

Скопје, февруари 2017

Почитувани,

Ве информираме дека Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ поради продолжување на зимскиот распуст и промени во годишната програма на училиштата направи измени во датумите за одржување на натпреварите по физика во 2017 година. Промените се однесуваат на датумите за **регионалните натпревари и републичкиот натпревар** за учениците од средните училишта.

Општински натпревари

18.2.2017 (10.00) за учениците од основните и средните училишта

Регионални натпревари

8.4.2017 (10.00) за учениците од основните и средните училишта

Републички натпревари

6.5.2017 (10.00) за учениците од средните училишта

13.5.2017 (10.00) за учениците од основните училишта

Меѓународна олимпијада (IPhO 2017, EuPhO 2018)

мај-јуни.2017 Селекционен натпревар за IPhO2017 и за EuPhO 2018.

06.2017 - 10.7.2017 Подготовки на тимот за IPhO2017

16.7.2017 - 24.7.2017 Учество на тимот од Република Македонија на Меѓународната олимпијада по физика IPhO 2017 (Индонезија)

Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2017)

јуни.2017 (10.00) Прв селекционен натпревар за IJSO 2017

јуни. 2017 – 25.11.2017 Подготовки на тимот за олимпијада

3.12.2017 - 12.12.2017 Учество на тимот од Република Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки IJSO 2017 (Холандија)

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2017

- Пријавување на учениците за учество на општинските натпревари **се врши само со пополнување на образец (пријава во Excel формат)** достапна на www.dfrm.org и испраќање на истата најдоцна до **6.2.2017 година** на fizikanatprevari@gmail.com. Пријавите кои ќе бидат испратени по 6.2.2017 година, без разлика на причината за задоцнувањето нема да бидат земени во предвид и на учениците НЕМА да им биде дозволено учество на натпреварите.

Сите полиња во пријавата треба да бидат пополнети со кирилична подршка (Фонт: TimesNewRoman, големина на фонт: 10). Пријавите направени без пополнување на формуларот, како и пријавите кои нема да бидат целосно пополнети нема да бидат земени во предвид.

- Наставниците од општините потребно е да се договорот за одредување на училиштата во кои ќе се одржат општинските натпревари. Одредувањето на училиштата за општинските натпревари се врши по кружен систем почнувајќи од општинските натпревари во 2015. Координаторите, заедно со претседателот на Комисијата за натпревари при ДФРМ, доц. д-р Ламбе Барандовски ќе го подготват конечниот список на училиштата во кои ќе се одржат општинските натпревари.
- Координатор за секоја општина ќе биде наставник од училиштето домаќин на општинскиот натпревар. Листа на координатори дополнително ќе биде објавена на www.dfrm.org
- **Сите учениците кои во претходната учебна година на Републичките натпревари (за основно и средно) освоиле прва, втора, трета награда или пофалница се ослободени од учество на општинските натпревари. Тие директно се пласираат за регионалните натпревари. Овие ученици, исто како и останатите ученици ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да пополнат и испратат пријава како и останатите учесници на општинските натпревари. Во полето забелешка внесете „со награда“.**
- **Учениците од училиштата во општините каде има најмногу едно основно или најмногу едно средно училиште не учествуваат на општински туку на училишен натпревар. Училишниот натпревар го организираат предметните наставници.**
- Се препорачува наставниците да направат еден список во кој ќе ги пријават сите ученици на кои наставникот им е ментор и ќе учествуваат на општинските натпревари (Да не се испраќа пријава за секој ученик пооделно).

Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на ДФРМ.

- Темите за натпреварите се објавени на страната на ДФРМ.
- Список на литература која учениците и наставниците може да ја користат при подготовката за натпреварите на ДФРМ е дадена на страната на ДФРМ.

Обврски на училиштата домаќини на општинските натпревари

1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач.
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност во секоја просторија каде има натпреварувачи.

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2017

Потребно е да се пријават училишта за домаќини на регионалните натпревари по физика.

Пријавување на интерес за домаќини кај претседателот на Комисијата за натпревари при ДФРМ, доц. д-р Ламбе Барандовски (fizikanatprevvari@gmail.com).
Информациите дополнително ќе бидат објавени.

Обврски на училиштата домаќини на регионалните натпревари

1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач.
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност во секоја просторија каде има натпреварувачи.
3. Обезбедува оброк и освежување за натпреварувачите и менторите.

РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2017

Потребно е да се пријават училишта за домаќини на републичките натпревари по физика.

Информациите дополнително ќе бидат објавени.

Обврски на училиштата домаќини на републичките натпревари

1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач.
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност во секоја просторија каде има натпреварувачи.
3. Обезбедува оброк и освежување за натпреварувачите и менторите.

МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ФИЗИКА

Домаќин на Македонската олимпијада по физика 2017 (Селекциониот натпревар за IPhO 2017, EuPhO 2018) ќе биде Институтот за физика при Природно - математичкиот факултет во Скопје.

МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Домаќин на Македонската олимпијада по природни науки 2017 (Селекциониот натпревар за IJSO 2017) ќе биде Институтот за физика при Природно - математичкиот факултет во Скопје.

XLII ШКОЛА „МЛАДИ ФИЗИЧАРИ“

Информации за XLII Школа „Млади физичари“ ќе бидат испратени подоцна.

ДФРМ

Д-р Ламбе Барандовски,

Претседател на Комисијата за натпревари при ДФРМ